

МЕСЕЧНИК

за криминалот од омраза

ОКТОМВРИ 2022

Кривичните дела мотивирани од нетолеранција, односно предрасуди кон одредена група во општеството се опишуваат како криминал од омраза. За постоењето на овој вид криминал треба да се исполнети два услови: делото мора да е предвидено во кривичното право и сторувањето мора да е мотивирано од некоја предрасуда. Хелсиншкиот комитет за човекови права ги регистрира и мапира делата од омраза и овој месечник обезбедува приказ на регистрираните инциденти за конкретниот период.

ИНЦИДЕНТИ

Предизвикани од омраза овој месец

29

РЕАКЦИИ

0

Реакции овој месец

ВИД НА ИНЦИДЕНТ*

0

оштетување на имот

0

уништување на симболи

1

телесна повреда

0

разбојништво

0

предизвикување на општа опасност

26

насилство

1

сериозна закана

1

загрозување на сигурноста

0

предизвикување на омраза, раздор или нетрпеливост

ВИД НА РЕАКЦИЈА - ОСУДА

0

од функционер

0

религиски водач

0

граѓанско здружение

0

протест

0

отстранување последица

0

друго

ВО ОКТОМВРИ 2022 ГОДИНА

ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ОДГОВОР:

откриени сторители..... 0
кривични пријави..... 1
прекршочни пријави..... 0
тековни судења..... 0

Вкупен број на инциденти во 2022 година: 136

9 14 3 13 12 10 11 16 19 29 - -



КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЖРТВАТА*

93%

0%

0%

0.0%

7%

етничка припадност

верска припадност

политичка припадност

сексуална ориентација

друго

ИНЦИДЕНТИ СПОРЕД ЛОКАЦИЈА

Скопје – 22
Тетово – 2
Радовиш – 1
Гостивар – 1
Битола – 1
Струга – 1
Куманово - 1



Издвоен инцидент

На 1 октомври, во продолжението од фудбалскиот натпревар помеѓу Тетекс – Каменица Саса, полициски службеници на СВР Тетово го лишиле од слобода Н.А.(18) од Тетово, кој ја прескокнал оградата од главната трибина и физички го нападнал гостинскиот фудбалер Б.С.(38) од Пробиштип. Тој бил задржан во Полициската станица Тетово и по целосно документирање на случајот ќе му биде изготвен соодветен поднесок.